

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 февруари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Петровски Љупчо од Скопје УП2 09-17/21 од 21 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-632 од 23 декември 2019 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-632 од 23 декември 2019 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Петровски Љупчо од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-17/21 од 21 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-632 од 23 декември 2019 година издадено од КЕЦ Охрид, поради непостоење на технички услови за приклучок, за објект во с. Велестово, Охрид.

Според Електродистрибуција, потребна е изградба на нова нисконапонска, среднонапонска мрежа и трафостаница, а за тоа подрачје нема ДУП/УПС/УПВНМ.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори одржана на 16 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-17/21 од 21 јануари 2021 година со прилог:
  - Имотен лист бр. 127 за 15 катастарски парцели, КО ЧИФЛИК
  - Имотен лист бр. 1205 за КП бр. 15/2 и 7/1, КО Велестово
  - Скица од подрачјето
  - Решение за одбивање бр. 11-632 од 23 декември 2020 година на КЕЦ Охрид
2. Одговор на Приговор од 11 февруари 2021 година со прилог:
  - GIS скица
  - БСП-1 образец од 3 декември 2019 година
  - Потврда дека објектот на жалителот е во постапка за легализација, бр. 20-115816/2 од 27 ноември 2019 година од Општина Охрид

и на истата беше заклучено жалителот да се повика на заеднички состанок со присуство на претставници на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

На седницата одржана на 22 февруари 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи:

Жалителот напомена дека во тоа подрачје моментално се наоѓаат вкупно 6 баратели на приклучок.

Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека единствено техничко решение е приклучок од среднонапонски вод којшто се наоѓа на над 100 метри од објектот, а изводот би се водел кабелски поради фактот што се работи за национален парк. Единствен проблем за реализација на тоа решение е фактот што моментално не постои маркица за изградба на трафостаница, а исто така ќе биде потребно и обезбедување на одобрение за постапување на кабел.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 17/21  
25 февруари 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски